



ПРАВИЛНИК ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

2.1 Однесување на ученикот во училница

- Влегува навреме по звукот на свончето
- Носи училишна униформа препознатлива за училиштето по што не се издвојува од другите соученици
- Со своето совесно и коректно однесување придонесува за дисциплината на часот
- Има слобода во изразувањето без притоа да ја повреди личноста на наставникот и на своите соученици
- Не вклучува и користи мобилен телефон или уреди со слична технологија
- Не внесува храна и пијалоци во училницата
- Не влегува и не го напушта часот без дозвола на наставникот
- Коректно и одговорно се однесува кон личноста на наставникот и своите соученици
- Се грижи за личната и хигиената во училницата и одговорно се однесува кон целокупниот инвентар во училницата и сидовите
- За време на писмени работи, тестови, испити се однесува коректно и чесно
- Носи потребен прибор и материјали за полна подготвеност на часот

2.2 Однесување на ученикот на часот

- влегува навреме по звукот на свончето
- носи пристојна облека препознатлива за училиштето (училишна униформа) по што не се издвојува од другите соученици
- со своето совесно и коректно однесување придонесува за дисциплината на часот
- има слобода во изразувањето без притоа да ја повреди личноста на наставникот и на своите соученици
- не вклучува и користи мобилен телефон или уреди со слична технологија
- не внесува храна и пијалоци
- не внесува оружје во училиштето
- не влегува и не го напушта часот без дозвола на наставникот
- коректно и одговорно се однесува кон личноста на наставникот и своите соученици

2.3 Однесување во училишниот двор и училишната зграда (холот, тоалетите, бифето) ученикот:

- совесно и одговорно се однесува кон училишниот имот и материјалните добра во и надвор од него (не уништува, не крши, не испишува графити или натписи со слични содржини)
- достоинствено и пристојно се однесува кон другите ученици и персоналот на училиштето
- внимава и се грижи за личната и хигиената на училиштето, фрла отпадоци на определено место
- се движи по дефинирани патеки и седи на места предвидени за тоа



- се грижи за зеленилото во дворот
- не конзумира и не поседува, алкохол, цигари и други наркотични и токсични супстанции
- креира пријатна училишна атмосфера со својот говор, држење и однесување
- не поседува предмети и супстанции кои можат да ја загрозат личната и безбедноста на другите лица
- навреме доаѓа в училиште
- носи пристојна облека препознатлива за училиштето (училишна униформа) по што не се издвојува од другите соученици
- коректно и непристрасно пријавува инциденти или насилства до лица од училишниот персонал
- не применува психичко, физичко и вербално насилство врз други лица

- ја почитува приватната сопственост и сопственоста на другите (не краде и не поседува туѓи предмети)
- има слобода во изразувањето без притоа да ја повреди сопствената и туѓа личност
- несебично помага на лица со инвалидитет или со посебни потреби

2.4 Однесување на ученикот во училница со компјутери

- седи на место предвидено за него (реден бр. или по др. редослед)
- користи компјутер само со дозвола на наставникот и по завршеток на работата го исклучува
- совесно и одговорно се однесува кон компјутерите, опремата и при работа на неговиот компјутер
- се грижи за исправноста на опремата и сите проблеми ги пријавува кај наставникот
- користи Интернет само за потребите на наставата и со дозвола на наставникот
- не снима, игра или врши други активности кои ја попречуваат работата на часот
- лично е одговорен за сите податоци кои ги остава на прелистуваниите ВЕБ страни
- не презема самоиницијативно поправка на дефекти на опремата (само со дозвола на одговорно лице)

2.5 Однесување на ученикот во лабораторија (кабинет по физика, хемија или биологија) ученикот:

- внимава на целокупната опрема во лабораторијата
- нема пристап до супстанции, уреди или др. апаратура без дозвола на наставникот
- се грижи за хигиената во лабораторијата и по завршеток на активностите го средува работното место
- не користи запалки и друг вид на запаливи и токсични материјали
- внимателно го истура отпадот на места предвидени, според стандарди, за тоа
- внимателно следи инструкции од наставникот за време на експериментирање во училницата



2.6 Правилник за однесување на ученикот во соблекувална, спортска сала и спортски терени

- носи спортска облека (дрес, тренерки, патики..) назначена од наставникот
- во соблекувална се соблекува и облекува и таму ги остава своите работи за време на часот
- одговорен е за безбедноста на своите и туѓи работи оставени во соблекувалната додека е во сала
- во сала или на спортските терени влегува исклучиво во спортска облека
- внимава на спортските реквизити и на целокупната опрема во салата и на терените
- при повреда го известува одговорниот наставник
- часот завршува кога наставникот ќе соопшти дека истиот завршил
- коректно и спортски се однесува за време на натпреварите или друг вид спортски игри
- се грижи за личната и хигиената во салата и соблекувалната

2.7 Во училишната библиотека ученикот:

- се зачленува во библиотека за да позајмува потребна литература
- зема книги и друг материјал само со потпис на одговорно лице – библиотекар
- во предвиден рок ја враќа земената литература на одговорното лице
- совесно и одговорно се однесува кон земениот материјал (не го уништува, не шкрта)

2.8 Во административни простории (наставничка канцеларија, канцеларија на директор, педагошко-психолошка служба, секретар и благајник) ученикот:

- влегува со училишна униформа
- внимава на својот речник и држење
- ги поздравува присутните и ги искажува своите барања
- не влегува без дозвола на присутно лице (наставник, директор, секретар, одговорен на смена)